



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 21 јули 1971
Скопје
Број 26 Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари, Жиро сметка бр. 401-1-16

172.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИ СЛИЧНИ НА СТОПАНСКИТЕ

Се прогласува Законот за вршење на дејности слични на стопанските, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2575
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

З А К О Н

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИ СЛИЧНИ НА СТОПАНСКИТЕ

Член 1

Дејностите слични на стопанските, чие вршење не е уредено со посебен закон, граѓаните можат да ги вршат со личен труд и со свои средства заради стекнување на доход во границите и под условите определени со овој закон.

Член 2

Како дејности слични на стопанските во смисла на овој закон се сметаат:

- пренесување на багаж и други слични предмети;
- рачно и машинско сечење и цепање на дрва;
- мерење со ваги на улици и на други јавни места;
- чистење на подови, излози и прозорци;
- чистење на чевли;
- издавање на велосипеди и чамци на послуга;
- приредување на забавни игри (забавни стрелишта, вртешки, прикажување на животни и слично, без игри на среќа);
- свирење во локали, на панаѓури, свадби и во други слични прилики;
- орање, жнеене и вршење на други земјоделски работи со запрежно и моторно влечење;
- перење и пеглање на облека;
- изработка на конфети на капи, од хартија;
- изработка на вештачко саќе;
- услужно печење на ракија;
- одгледување на птици и риби;
- валање на ткаенини;
- препишување и умножување;
- производство на вар;
- вадење на камен, песок и чакал;
- рачно бичење на трупци;
- обложување на шиоли, токи и копчиња.

Општината може, покрај дејностите од претходниот став, да определи и други дејности што ќе се сметаат како слични на стопанските.

Член 3

Дејностите слични на стопанските граѓаните можат да ги вршат како редовно и главно занимање или како споредно.

Општината може да пропише одделни дејности од член 2 на овој закон, граѓаните да можат да ги вршат само како редовно и главно занимање.

Член 4

Граѓани со личен труд и со свои средства со цел за здобивање на доход може да врши една или повеќе дејности слични на стопанските.

Правото за вршење на дејности слични на стопанските се здобива со одобрение што го издава надлежниот општински орган на управата.

Одобрение за вршење на една или повеќе дејности слични на стопанските може да добие граѓанин кој има 18 години. Одобрение може да добие и лице кое има навршено 16 години ако со тоа се согласи еден од родителите односно старателот.

Одобрението се издава на неопределено време, со тоа што неговиот имател е должен најдоцна до 31 март во секоја година да го поднесе на заверување на органот што го издал.

Издавањето на одобрение за вршење на дејности слични на стопанските не може да се одбие ако лицето ги исполнува условите пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

Член 5

Одобрението од претходниот член особено ги содржи: личното име на граѓанинот на кого му се одобрува вршење на дејности слични на стопанските, видот на дејноста што ќе ја врши тој и дали таа дејност ќе ја врши како редовно и главно занимање или како споредно.

Член 6

Имателот на одобрението може означената дејност во одобрението да ја врши на подрачјето на општината чиј орган го издал одобрението.

По исклучок, имателот на одобрението може да ги врши дејностите означени во одобрението и надвор од подрачјето на општината чиј орган го издал одобрението, ако тие дејности ги врши како редовно и главно занимање и ако е вообичаено тие да се вршат од место во место.

Имателот на одобрението кога ја врши дејноста надвор од подрачјето на општината чиј орган му го издал одобрението, е должен времето и местото на вршењето на таа дејност да ги пријави на надлежниот општински орган на управата на чие подрачје ќе ја врши дејноста.

Член 7

Важноста на одобрението престанува со одјавување, со правосилна одлука за забрана на вршење на дејноста и ако имателот на одобрението не го поднесе одобрението на заверување во рокот од член 4 на овој закон.

Престанувањето на важноста на одобрението го утврдува надлежниот општински орган на управата што го издал одобрението.

Член 8

Општинскиот орган на управата што го издал одобрението може да го одземе одобрението ако неговиот имател во текот на една календарска година биде казнет два или повеќе пати за прекршокот од член 12, став 2 на овој закон.

Граѓанинот на кого му е одземено одобрението не може да добие ново пред истекот на една година од денот на правосилноста на решението за одземање на одобрението.

Член 9

Лицата што вршат дејност слични на стопанските како редовно и главно занимање можат да употребуваат дополнителен труд на други лица и тоа најмногу до пет работника.

Како дополнителна работа на други лица не се смета работата на членовите на потесното семејство (брачен другар, деца, родители, браќа и сестри што живеат во едно домаќинство) со имателот на одобрението од став 3 на член 4 на овој закон.

Член 10

Општината може да пропише услови по однос на опремата, начинот и местото на вршењето на дејностите од член 2 на овој закон.

Со прописот од претходниот став општината може да пропише некои од дејностите од член 2 на овој закон задолжително да се вршат во деловна просторија.

Член 11

Ако некој од дејностите од член 2 на овој закон се врши без одобрение од надлежниот орган или се вршат други дејности спротивно на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него, органот на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое на граѓанинот ќе му се забрани да ја врши таа дејност.

Член 12

Со парична казна до 1000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој без одобрение врши дејности слични на стопанските (чл. 4).

Со казната од претходниот став ќе се казни и лицето кое:

— ќе му овозможи на друго лице да го употреби неговото одобрение за вршење на дејноста,

— ќе употреби дополнителен труд на други лица односно ќе запосли поголем број работници од бројот определен со член 9 на овој закон; и

— не ќе се придржува за пропишаните услови од член 10 на овој закон.

Ако граѓанинот, казнет за прекршок од став 1 и 2 на овој член, во рок од еден месец стори ист прекршок, покрај казната може да му се изрече и заштитна мерка одземање на предметите употребени за извршување на прекршокот.

Член 13

Имателите на одобренија или потврди за вршење на дејности слични на стопанските издадени пред влегувањето во сила на овој закон, се должни својата дејност да ја сообразат со одредбите на овој закон најдоцна до 31. XII, 1971 година.

На имателите на одобренија и потврди што не ќе постапат по претходниот став, им престанува важноста на издадените одобренија односно потврди.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат точките 111, 151, 153 и 155 од Наредбата за одредување на стопанските дејности што задолжително се вршат во деловна просторија („Службен весник на СРМ“ број 36/64 и 35/68) и точка 3 од Наредбата за одредување на стопанските дејности што можат да ги вршат занаетчиските дуќани („Службен весник на СРМ“ број 36/64).

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

173.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМАШНО РАКОТВОРЕЊЕ**

Се прогласува Законот за домашно ракотворење,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2578
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

З А К О Н**ЗА ДОМАШНО РАКОТВОРЕЊЕ****Член 1**

Домашното ракотворење е дејност што граѓаните ја вршат во својот дом како споредно занимање сами или со помош на членовите на своето домаќинство, со цел за здобивање на доход.

Под домашно ракотворење во смисла на овој закон се подразбира изработката, доработката и спојувањето на предмети кај кои преовладува рачната работа.

Општината може да донесе поблиски прописи за вршењето на домашно ракотворење.

Член 2

За вршење на домашно ракотворење не е потребно докажување на стручна подготовка односно стручна способност.

Член 3

Лицата што вршат домашно ракотворење не можат да користат дополнителен труд на други лица.

Како дополнителен труд во смисла на претходниот став не се смета работата на членовите на домаќинството.

Под членови на домаќинството, во смисла на овој закон, се сметаат лицата што живеат во заедничко домаќинство.

Член 4

Со парична казна од 500 до 1000 динари ќе се казни за прекршок лице кое за вршење на дејноста на домашно ракотворење користи дополнителен труд на други лица.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

174.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здравството,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2577
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО

Член 1

Во Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), во став 1 и 2 на член 55 се бришат зборовите: „преку клиничкиот центар, заводите и институтите“, а во став 2 зборот „уреди“ се заменува со зборот „определи“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

175.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЈНОСТА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УКА- ЖУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за дејноста на Медицинскиот факултет за укажување на здравствена заштита,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2576

13 јули 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДЕЈНОСТА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој закон се определува дејноста што Медицинскиот факултет ја врши во врска со укажувањето на здравствена заштита.

Член 2

Дејноста што Медицинскиот факултет ја врши во врска со укажувањето на здравствена заштита, опфаќа:

1. болничко-стационарна и специјалистичко-поликлиничка дејност за откривање и отстранување причините на заболувањата и оштетувањата, лекување и отстранување на последиците од болестите и оштетувањата (реhabилитација);
2. обезбедување со лекарства и санитетски материјал;
3. обезбедување со крв и крвни деривати; и
4. научно-истражувачка дејност.

Член 3

Медицинскиот факултет, остварувајќи единство на здравствената, научната и наставната функција, здравствената заштита ја организира и спроведува на начин определен со Статутот на Факултетот.

Во спроведувањето на здравствената заштита истородни работи не можат да се повторуваат во организацијата на работењето на Медицинскиот факултет.

Член 4

Работниците, средствата, правата и обврските на постојните клиници и институти ги презема Медицинскиот факултет.

Член 5

Медицинскиот факултет ќе ја усогласи својата организација и работа според одредбите на овој закон до 31. XII. 1971 година.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

176.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ- ЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 4 МИЛИОНИ ДИНАРИ

Се прогласува Законот за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 4 милиони динари,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2573

13 јули 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 4 МИЛИОНИ ДИНАРИ

Член 1

За финансирање изработката на Студијата за интегрална бонификација на сливот на реката Вардар, по спогодба меѓу владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и владата на Кралството Грција, според која СФРЈ учествува со износ од 13.881.494 динари во периодот од 1971 до 1974 година, Социјалистичка Република Македонија се задолжува кај Стопанската банка — Скопје со износ од 4 милиони динари — како учество за 1971 година.

Член 2

Кредитот од член 1 на овој закон ќе се отплатува од средствата на буџетот на Социјалистичка Република Македонија во рок од 5 години.

Член 3

Со средствата од кредитот ќе располага организацијата што ќе ја определи Извршниот совет.

Член 4

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство врши надзор на користењето на средствата според овој закон.

Член 5

Се овластува републичкиот секретар за финансии, со Стопанската банка — Скопје, да ги утврди условите за отплатување на кредитот и да склучи договор.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

177.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО СЕ ПРЕНЕСУВААТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за преземање на средствата и обврските на Федерацијата за инвестиции во стопанството што се пренесуваат на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2574
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО СЕ ПРЕНЕСУВААТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Средствата, правата и обврските на Федерацијата што се пренесуваат со Законот за пренесување на средствата и обврските на Федерацијата за инвестиции во стопанството на Републичките и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71 година), а се однесуваат на СР Македонија, се преземаат во целост.

Член 2

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе му поднесе на Собранието на СР Македонија до 31 октомври 1971 година Предлог на закон за средствата и обврските што се преземаат со овој закон.

Се овластува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија до донесувањето на Законот од претходниот став да го одредува приоритетот за извршување на обврските во зависност од приливот на средствата што ќе се остваруваат во тој период.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија може да ја задолжи Социјалистичка Република Македонија до износот од 80 милиони динари за покривање на недостигот на средствата за измирување на преземените обврски.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

178.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за организација и финансирање на запослувањето,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2572
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 35/65, 22/66 и 25/67 год.) во глава IV — „Материјално обезбедување“, пред член 19 се додаваат четири нови члена 18а, 18б, 18в и 18г кои гласат:

„Член 18а

Право на паричен надоместок за време на привремена безработност работникот може да оствари ако неговиот приход и приходот на членовите од неговото потесно семејство, односно домаќинство, не го надминуваат износот и тоа:

1. од личен доход од земјоделска дејност од 103 дин. годишно по член на домаќинството;
2. од личен доход од работен однос како и други приходи од 150 динари месечно по член на потесното семејство.

Ако работникот или членовите на неговото потесно семејство, односно домаќинство, покрај личниот доход од земјоделска дејност, имаат и приходи од работен однос, како и други приходи, работникот може да оствари право на паричен надоместок ако збирот на количниците што ќе се добие со делење на износот на приходите од точка 1 со 10 и износот на приходите од точка 2 со 15, не надминува 15.

Како приходи од став 1, точка 2 не се сметаат:

- социјалната помош;
- детскиот додаток;

— паричниот надоместок што членот на семејството го прима за време на привремената безработност.

Член 18б

Висината на приходите се утврдува со уверение за семејна и материјална положба, издадена од надлежниот општински орган на управата.

При утврдувањето на личниот доход од точка 1 на претходниот член се зема приходот на личниот доход од минатата година, а приходот од точка 2 од тековната година.

Член 18в

Под потесно семејство, во смисла на овој закон, се подразбираат брачниот другар и децата (родени во бракот или вон бракот), посвоени, најдени или донесени или деца без родители земени на издржување) до навршените 15 години од животот, а ако се на редовно школување до крајот на рокот припишан за тоа школување, но најдоцна до навршените 25 години од животот, како и други лица што работникот ги издржува врз основа на законска обврска.

Под домаќинство, во смисла на овој закон се подразбира работникот и членовите на неговото семејство, како и други лица што со работникот и неговото потесно семејство заедно живеат, стопанисуваат и ги трошат остварените приходи.

Член 18г

Паричниот надоместок изнесува најмалку 50 отсто од просекот на месечните аконтации на личниот доход на работникот во периодот од три месеци пред престанувањето на работата на работникот, но не помалку од 50 отсто од минималниот личен доход“.

Член 2

Во глава VII — „Преодни и завршни одредби“ пред член 28 се додаваат два нови члена 27а и 27б кои гласат:

„Член 27а

Одредбите од овој закон ќе се применуваат и на работниците што се без работа на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27б

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за височината на приходите кои не влијаат врз правото на паричниот надоместок за време на привремената безработност („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65 година).“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

179.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2571
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година („Службен весник на СР Македонија“ бр. 32/70) во член 1, по точка 15 се додаваат две нови точки кои гласат:

- „16. за учество на Републиката за проширување и доопремување на аеродромот во Скопје 4 милиони динари.
17. за учество на Републиката во докомплетирање на новиот предавател од 1.000 кв. на Радио — Скопје 3 милиони динари.“

Член 2

Во член 2, по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Средствата од точките 16 и 17 на член 1 од овој закон ќе се користат според програмите што ќе ги одобри Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Став 2 станува став 3.

Член 3

Во член 3, став 2, по бројот „9“ се става записка и се додаваат зборовите: „а еднакратно за намените од точките 16 и 17“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

180.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година.

Број 03-2570
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 2/69, број 14/69, број 20/70, број 29/70 и број 32/70) во член 5-б, став 1, по зборот „занаемствот“ записката се заменува со зборот „и“, а по зборот „стопанства“ се става точка и другите зборови до крајот на ставот се бришат.

Член 2

По член 5-б се додава нов член кој гласи:

„Член 5-в

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход од работен однос работниците запослени во железничкиот сообраќај, освен во погоните за автотранспорт и инвестиции.

Ослободувањето од став 1 на овој член не се однесува на придонесот за образованието“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

181.

Врз основа на член 123 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на ден 2 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на ден 12 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1970 ГОДИНА

1. Завршната сметка на Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1970 година изнесува:

1. Пренесени средства од 1969 год.	2.141.569.736	
2. Остварени приходи во 1970 год.		
а) од камата на пласираните кредити	45.063.730	
б) од камата на основачкиот влог внесен во кредитниот фонд на Стопанска банка	5.239.300	50.303.030
ВКУПНО:	2.191.872.766	
3. Непосредни расходи		
а) општини кредити	220.541.230	
б) дадени неповратни средства	69.635.604	290.176.834
4. Расположиви средства на 31.XII.1970 година		1.901.695.932
Од тоа:		
а) во пласирани кредити	1.822.183.755	
б) во кредитниот фонд на Стопанска банка основачки влог	79.061.137	
в) салдо на жиро-сметката	451.040	

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2569
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

182.

Врз основа на член 15 од Законот за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/1971), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1971 ГОДИНА

I

Се дава согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 1971 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита од градобијност на седницата одржана на 10. V. 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2568
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

183.

Врз основа на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА

I

Се дава согласност на Одлуката за издвојување дел од средствата за заеднички работи на запослувањето на територијата на Републиката, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за работите на запослувањето на седницата одржана на 10 јуни 1971 година под број 02-811.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2567
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

184.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на изградбата и реконструкцијата на патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница („Службен весник на СРМ“, бр. 9/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, во согласност со Одлуката на Собранието на град Скопје бр. 22437 од 6 јули 1971 година и Одлуката на Собранието на општината Тетово бр. 06-3103/1 од 9 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛНИЦАТА СКОПЈЕ — ТЕТОВО — ОД ПАТОТ СКОПЈЕ — ТЕТОВО — ГОСТИВАР — КИЧЕВО — ОХРИД — РЕСЕН — БИТОЛА — ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКА ГРАНИЦА

I. Вкупната вредност на работите за изградба и реконструкција на делницата Скопје — Тетово, на патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево

— Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница, изнесува 156,6 милиони динари. Должината на делницата изнесува околу 36 км.

II. Средствата од претходната точка се обезбедуваат од следните извори:

1. средства на Републиката, во износ од 97,1 милиони динари;

2. кредит од Меѓународната банка за обнова и развој, во износ од 59,5 милиони динари.

III. Трошоците за проектирање во износ од 4,2 милиони динари ги обезбедува Републиката.

Експропријацијата на земјиштето и објектите што ќе ги зафати патот ќе ја решаваат во свое име и за своја сметка општините Скопје и Тетово, секоја на своето подрачје, во висина најмногу до 12 отсто од вредноста на патот.

Секое зголемување на трошоците за експропријација над 12 отсто од вредноста на патот го обезбедува Републиката.

IV. Обврските по кредитот од Меѓународната банка за обнова и развој и сите обврски што потекнуваат од издавање на гаранциите од Стопанската банка — Скопје ќе се плаќаат од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството.

V. Средствата на Републиката ќе се користат пропорционално со користењето на кредитот од Меѓународната банка за обнова и развој.

VI. Евентуалното пречекорување на вкупната вредност на работите за довршување на делницата ќе ги обезбеди Републиката од средствата за инвестиции во стопанството.

VII. Социјалистичка Република Македонија ќе склучи со Социјалистичка Федеративна Република Југославија супсидијарен договор во согласност со одредбите на Договорот за кредит склучен меѓу Социјалистичка Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој од јуни 1971 година.

Супсидијарниот договор ќе се склучи на износ кој е еквивалентен на износот до 3.970.000 долари со резерви на модификација на наведениот износ според одредбите на Договорот за кредит.

Се овластува републичкиот секретар за финансии во името на Социјалистичка Република Македонија да го склучи со Социјалистичка Федеративна Република Југославија супсидијарниот договор.

VIII. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2566

13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

185.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на изградбата и реконструкцијата на патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница („Службен весник на СРМ“, бр. 9/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, во согласност со Одлуката на Собранието на општината Кичево број 02-3174/1 од 7 април 1971 година и Одлуката на Собранието на општината Охрид број 01-1338/1 од 24 февруари 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛНИЦАТА КИЧЕВО — СВ. РАЗМО (ОХРИД) ОД ПАТОТ СКОПЈЕ — ТЕТОВО — ГОСТИВАР — КИЧЕВО — ОХРИД — РЕСЕН — БИТОЛА — ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКА ГРАНИЦА

I. Вкупната вредност на работите за изградба и реконструкција на делницата Кичево — Св. Размо (Охрид) од патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид и Ресен — Битола и југословенско-грчка граница, изнесува 171,4 милиони динари. Должината на делницата изнесува околу 54 км.

II. Средствата од претходната точка се обезбедуваат од следните извори:

1. Средствата на Републиката, во износ од 106,3 милиони динари.

2. Кредит од Меѓународната банка за обнова и развој, во износ од 65,1 милиони динари.

III. Трошоците за проектирање во износ од 5,3 милиони динари ги обезбедува Републиката.

Експропријацијата на земјиштето и објектите што ќе ги зафати патот ќе ја решат во свое име и за своја сметка општините Кичево и Охрид, секоја на своето подрачје, во висина најмногу до 12 отсто од вредноста на патот.

Секое зголемување на трошоците за експропријација над 12 отсто од вредноста на патот го обезбедува Републиката.

IV. Обврските по кредит од Меѓународната банка за обнова и развој и сите обврски што потекнуваат од издавање на гаранциите од Стопанската банка — Скопје ќе се плаќаат од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството.

V. Средствата на Републиката ќе се користат пропорционално со користењето на кредитот од Меѓународната банка за обнова и развој.

VI. Евентуалното пречекорување на вкупната вредност на работите за довршување на делницата ќе ги обезбеди Републиката од средствата за инвестиции во стопанството.

VII. Социјалистичка Република Македонија ќе склучи со Социјалистичка Федеративна Република Југославија супсидијарен договор во согласност со одредбите на Договорот за кредит склучен меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој од јуни 1971 година.

Супсидијарниот договор ќе се склучи на износ кој е еквивалентен на износот од 4.340.000 динари со резерви на модификација на наведениот износ според одредбите на Договорот за кредит.

Се овластува републичкиот секретар за финансии во името на Социјалистичка Република Македонија да го склучи со Социјалистичка Федеративна Република Југославија супсидијарниот договор.

VIII. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2564

13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

186.

Врз основа на член 64 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“, број 9/65, 41/65 и број 5/67) и член 1 од Законот за финансирање на изградбата и реконструкцијата на патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница („Служ-

бен весник на СРМ“, бр. 9/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 86,34 МИЛИОНИ ДИНАРИ

1. Социјалистичка Република Македонија се задолжува кај Стопанската банка — Скопје со износ од 86,34 милиони динари.

2. Износот од претходната точка ќе се употреби за финансирање изградбата и реконструкцијата на делниците Скопје — Тетово и Кичево — Св. Размо (Охрид) од патот Скопје — Тетово — Градско — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница, а ќе се користи пропорционално со користењето на кредитот од Меѓународната банка за обнова и развој.

3. Кредитот од точка 1 на оваа одлука ќе се отплатува од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството.

4. Се овластува републичкиот секретар за финансии, со Стопанската банка — Скопје, да склучи договор за кредит со рок на враќање од 5 години, со тоа што првата отплата од 36,05 милиони динари да се изврши во 1975 година, а остатокот на кредитот во наредните четири години.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2565
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

187.

Врз основа на член 8, став 2 од Законот за заштита од градобийност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за заштита од градобийност, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита од градобийност, на седницата одржана на 10. V. 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2563
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

188.

Врз основа на точка 1, став 2, дел „Социјално-здравствена заштита и социјално осигурување“ од Резолуцијата за основите на економската политика за развитокоот на СР Македонија во 1971 година и во согласност со член 274 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 12 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СРМ ЗА 1971 ГОДИНА

Во текот на 1971 година ќе се спроведат мерки и дејности насочени кон решавање на најприоритетните проблеми во санирањето на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија и тоа во следниот обем:

1. Значително намалување на морбидитетот од црвен тифус, паратифус, дизентерија и заразна жолтица преку подобрување на хигиенските прилики, со решавање на водоснабдувањето и отстранувањето на отпадните води и материи.

Во текот на 1971 година ќе се пристапи кон обезбедување на доволно количество хигиенски чиста вода за пиење во определен број селски населби предвидени со петгодишната програма. Како критериуми за приоритет при партиципацијата на Републиката во изградбата на водоводите ќе се земат критериумите предвидени со петгодишната програма.

Собранијата на општините што ќе учествуваат во оваа акциона програма треба да изготват свои акциони програми, усогласени со Републичката програма.

Во текот на 1971 година се предвидува Републиката да учествува во изградбата на 66 селски водоводи во 30 општини, со околу 135 км. водоводни цевки со профил од 10—100 мм. од салони и политилен, како и со стручна помош и санитарен надзор. Дистрибуцијата на цевките како и стручната помош и санитарниот надзор при изградбата ќе се врши преку Републичкиот завод за здравствена заштита и Републичката санитарна инспекција.

Паралелно со водоснабдувањето како мерка за спречување на појавата и ширењето на цревните заразни болести ќе се решава и отстранувањето и крајната диспозиција на фекалните отпадни материи. Поради тоа, секое општинско собрание ќе треба да донесе одлука за градење и реконструкција на клозетите во населбите без канализација. Клозетите ќе се градат според нацртите и упатствата од Републичкиот завод за здравствена заштита.

Собранијата на општините, исто така, ќе треба во текот на 1971 година да донесат одлуки за градење на хигиенски ѓубришта, односно за реконструкција на постојните.

Учеството на Републиката во изградбата на водоводите по селата ќе се условува и со донесувањето на одлуки на општинските собранија во врска со изградбата и реконструкцијата на клозетите и ѓубриштата, со цел да се постигне потполн хигиенско-епидемиолошки ефект, т. е. да се изврши санација на средината, отстранувајќи ги изворите и патиштата на заразата.

За намалување на морбидитетот ќе се преземат и следните мерки:

- пријавување и ригорозна евиденција на сите заболувања;
- рано и активно изнаоѓање на болните;
- лабораториска дијагностика;

- епидемиолошка анкета;
- дезинфекција на жариштето; и
- здравствено просветување.

За епидемиско заболување задолжително треба да биде известен, по најбрз пат, Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Покрај овие општи мерки што важат за сите цревни заразни заболувања, како посебни мерки ќе се преземат:

За цревниот тифус и паратифус:

- задолжителна хоспитализација;
- имунизација спрема епидемиолошката индикација;
- систематско истражување на клиноносителството преку контакти;
- систематско испитување на клиноносителите, на проблемите, како и евиденција и надзор над трајните клиноносители.

За заразната жолтица:

- задолжителна хоспитализација.

2. Следење на проблематиката на крајната диспозиција на отпадните води од населбите и индустријата, следење на проблемот на аерозагадувањето во населбите каде што постои опасност од индустриско загадување на атмосферата

Во текот на 1971 година Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ја следи санитарната состојба на реката Вардар како главен реципиент на отпадните води од најголем број градови и индустриски објекти во Републиката.

На точно определени профили — спротиводно и низводно од главните загадувачи (населби и индустрии) како и на местата каде што се влеваат главните притоки, ќе се земаат примероци за хемиски и бактериолошки анализи по целата должина на примерокот, т.е. од изворот на реката Вардар до границата кај Гевгелија. Ваков системски примерок од целиот реципиент во текот на 1971 година ќе се зема трипати во годината — во пролет (висок водостой); лето — есен (низок водостой) и зиме (период од низок кон висок водостой).

Крајбрежните води на Охридското Езеро што се користат за туризам и рекреација ќе се испитуваат по однос на бактериолошкото загадување. Испитувањата во текот на 1971 година ќе се вршат по стандардни методи пред во текот и по туристичката сезона и тоа во месностите: Св. Стефан, градот Охрид, одморалиштето „Андон Дуков“ и кај градот Струга. Такви испитувања ќе се вршат и на Дојранското Езеро.

За да се утврди влијанието на одредени фактори што имаат значење за промена на санитарната состојба на површинските води, Заводот ќе врши испитување на одделни индустриски загадувачи по однос на нивното влијание врз санитарната состојба на реципиентот. Испитувањето на секој поединечен загадувач ќе се врши така што ќе се одреди просечниот (репрезентативниот) состав и количеството на отпадната вода во колекторот, како и состојбата на реципиентот и по приемот на отпадните води. Во 1971 година Заводот ќе изврши такви испитувања на три големи индустриски објекти во Скопскиот басен: „ОХИС“, Железарницата и Кожарата.

Резултатите од извршените испитувања ќе бидат презентирани пред Републичката комисија за епидемиологија и хигиена која ќе се грижи за донесување и спроведување на потребните мерки.

По однос на аерозагадувањето од индустриско потекло, општинските собранија (во местата каде што постои опасност од индустриско загадување на атмосферата во текот на 1971 година треба да организираат служба за контрола на чистотата на воздухот или на друг начин да обезбедат вршење на контрола на чистотата на воздухот над својата територија. Контролата ќе се врши според стандардните методи што се применуваат во нашата земја, т.е. регистрирање на таложната прашина со седиментатори, а лебдечкиот прав, падот и сулфурдиоксидот — со гасомери.

Републичкиот завод и хигиенско-епидемиолошките служби ќе вршат контрола на чистотата на воздухот во Скопје, Титов Велес и Битола со наведените методи во текот на целата 1971 година. Со методата на седиментатори ќе се следи месечниот просек на исталожената прашина (10 мерни места во Скопје, 6 во Битола и 5 во Т. Велес). Со методата на гасомери ќе се следи секојдневниот просек на чадот и сулфурдиоксидот за секое мерно место (3 во Скопје и по 2 во Т. Велес и Битола).

На крајот на годината ќе се изготви билтен за движењето на аерозагадувањето, кој ќе им биде презентирани на Републичката комисија за епидемиологија и хигиена, како и на општинската служба за контрола на чистотата на воздухот со цел да се донесат и спроведат потребните мерки.

3. Отпочнување процесот на арадикација на дифтеријата, детската парализа и тетанусот кај новороденчињата, како и значително намалување на морбидитетот од голема кашлица

Со Акционата програма во текот на 1971 год. ќе се продолжи со процесот на искоренување на дифтеријата, детската парализа и тетанусот кај новороденчињата, како и значително намалување на големата кашлица.

Имунизацијата против заразните заболувања ќе се врши според програмата за задолжителна имунизација што ја донесе Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Во текот на 1971 година ќе се пристапи кон ревизија на картотеките за имунизација како и книгите за евиденција на лицата што подлежат на имунизација со цел да се ревидираат општинските планови за имунизација и да се обезбеди опфаќање на испуштените лица што подлежат на задолжителна имунизација.

Исто така ќе се врши контрола на спроведувањето на задолжителната имунизација.

Детска парализа

При појава на заболување од детска парализа или сомневање на неа ќе се преземат следните мерки:

— пријавување на заболувањето до Републичкиот завод за здравствена заштита по телеграфски пат во рок од 24 часа од поставувањето на клиничка дијагноза за заболување или сомневање за него;

— хоспитализација на болните и сомнителните во Клиниката за заразни болести — Скопје или стационарна установа со специјализиран кадар и опрема;

— задолжителна вирусолошка и серолошка дијагностика;

— епидемиолошка анкета;

— испитување на имунизацијата во општините каде што се појавува ова заболување; и

— вирусолошки прегледи кај здравите деца.

Со Програмата за имунизација се предвидува да бидат опфатени околу 38—40.000 деца што ставале за имунизација редовно според календарот за имунизација, како и одреден број според епидемиолошките индикации во местата каде што имунизацијата досега била запоставена или, пак, ова заболување се појавило во епидемиска форма.

Епидемиолошките испитувања ќе ги опфаќаат:

а) вирусолошките прегледи за поставување на дијагноза (изолација на вирус на полио, ЕКХО и коксаци) од околу 60—80 болни или сомнителни на детска парализа и парни серуми од нив за серолошка дијагноза. За испитување на антители кај вакцинираните ќе бидат опфатени околу 500 деца во населбите каде што вакво заболување ќе се регистрира. Исто така, ќе се зема материјал за изолација на вирус на детска парализа кај здравите деца во општините (населбите) каде што ќе се регистрираат заболувања при што ќе бидат прегледани околу 60 материјали.

б) епидемиолошка анкета на сите болни и сомнителни болни, што ќе биде извршена од лекар специјалист-епидемиолог.

Дифтерија

При појава на заболување од дифтерија или сомневање за неа, ќе се преземат следните мерки:

— пријавување на заболувањето во Републичкиот завод за здравствена заштита телеграфски во рок од 24 часа од поставувањето на клиничка дијагноза за заболување или сомневање за него;

— хоспитализација во одделение за заразни болести;

— задолжителна бактериолошка дијагноза;

— епидемиолошка анкета;

— рано и активно откривање на болните;

— испитување на клиноносителството и осетливоста на дифтеријата (Шикова проба) на средината во која се појавило заболувањето, односно контактите;

— по потреба, ако за тоа постојат индикации, да се изврши имунизација и на децата постари од 8 години кои претходно ќе се тестираат со Шикова проба.

Со Програмата за имунизација се предвидува да бидат опфатени 38—40.000 деца што стасуваат редовно, според календарот за имунизација. Ќе бидат опфатени и одреден број според епидемиолошките индикации кој според процената би изнесувал околу 2.000 деца. Во општинските програми ќе бидат предвидени и лицата што подлежат на имунизацијата кои се пропуштени во претходните години.

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат:

а) бактериолошки преглед на материјали (брис од грло и нос) од околу 60 болни или сомнителни болни од дифтерија. Исти такви прегледи ќе бидат извршени на околу 600 лица од околината на болните (контакти) односно од средината каде што се појавило заболувањето;

б) епидемиолошка анкета на сите болни или сомнителни ќе биде извршена од лекар специјалист-епидемиолог. Околу 1.000 лица од околината на болните, односно колективот каде што се појавило заболувањето ќе бидат тестирани за осетливоста на дифтерија според пробата на ШИК.

Голема кашлица

При појава на заболување задолжително ќе се врши следното:

— пријавување на заболувањето во Републичкиот завод за здравствена заштита по телеграфски пат;

— задолжителна бактериолошка дијагноза;

— епидемиолошка анкета;

— рано и активно откривање на болните.

Со програмата за имунизација се предвидува да бидат опфатени 38—40.000 деца што стасуваат редовно според календарот за имунизација, како и пропуштените од претходните години.

Епидемиолошкото испитување ќе опфаќа:

а) бактериолошки преглед на материјали за околу 400 болни и сомнително болни од голема кашлица при појава на епидемија или спорадични случаи;

б) епидемиолошка анкета за сите болни ќе се врши од страна на лекар.

Во текот на 1971 година за реализација на овој дел од програмата ќе се извршат и следните дејности:

— Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика ќе донесе програма за задолжителна имунизација на населнието во СРМ за 1972* година;

— Републичкиот завод за здравствена заштита ќе укажува стручно-методолошка помош при изготвувањето на општинските планови за имунизација во 1972 година, и ќе го следи, контролира и евалуира извршувањето на програмата за 1971 година;

— Републичкиот санитарен инспекторат и Републичкиот завод за здравствена заштита ќе вршат надзор над спроведувањето на мерките;

— Републичкиот завод за здравствена заштита ќе учествува директно, а во соработка со територијалните здравствени установи во посебните епидемиолошки испитувања предвидени со Програмата;

— Територијалните здравствени установи задолжени за спроведувањето на задолжителната имунизација ќе донесат планови за 1972 година и нив ќе ги достават до Републичкиот завод за здравствена заштита. За да се има што поточен увид во лицата што подлежат на задолжителна имунизација, овие установи ќе извршат контрола и по потреба дополнување на евиденцијата за лицата што подлежат на имунизација, ќе ја спроведат имунизацијата и ќе доставуваат месечни извештаи за извршувањето до Републичкиот завод за здравствена заштита;

— општинските санитарни инспекции ќе вршат надзор над спроведувањето на задолжителната имунизација.

4. Унапредување на хигиенско-епидемиолошката дејност и санитарно-инспекциските служби

Хигиенско-епидемиолошка служба:

Во текот на годината во сите општински хигиенско-епидемиолошки служби ќе се обезбеди минимум еден лекар, како и соодветен број на средно медицински и друг кадар, со тоа што ќе се обезбеди едукација на овој кадар за отпочнување со работата според акционата програма. Републичкиот завод за здравствена заштита и Комисијата за хигиена и епидемиологија ќе укажуваат директна помош, а особено во општините каде што нема специјализиран кадар.

Санитарно-инспекциска служба:

Доследното применување на Републичкиот закон за санитарна инспекција ќе овозможи обезбедување на општинските санитарни инспекции со потребниот кадар за вршење на оваа дејност. Овој кадар, како и кадарот во хигиенско-епидемиолошка служба ќе се оспособува — едуцира во почетокот, преку семинари што ќе имаат како главна цел вклучување на кадарот во реализацијата на акционата програма.

Усовршување на кадрите:

За отпочнување на акционата програма кадарот од хигиенско-епидемиолошките и санитарно-инспекциските служби ќе биде опфатен со посебно подготвена настава (едномесечни семинари). Во текот на 1971 година ќе се одржат 2 едномесечни семинари што ќе ги организира Републичкиот завод за здравствена заштита во соработка со ХР одредот при Воената болница и Медицинскиот факултет.

Во акционите програми на општините потребно е да се предвидат материјални средства за едукација на кадарот во гореспоменатите служби.

5. Комисија за епидемиологија и хигиена

1. Во текот на 1971 година Комисијата ќе укажува стручна помош при изготвувањето на општинските акциони програми.

2. Ќе изготви методологија за спроведување на мерките и извршување на задачите предвидени со оваа програма.

3. Ќе изготви програма за семинарот за стручно усовршување на кадарот кој ќе учествува во реализацијата на оваа програма.

4. Ќе врши стручен надзор над работата на хигиенско-епидемиолошката и санитарно-инспекциската служба.

6. Обезбедување на финансиски средства

За исполнување на задачите од програмата преку Републичкиот буџет, Републичкиот фонд за води, Републичкиот фонд за здравствено реосигурување, ќе бидат обезбедени вкупно 3.578.000 дин. и тоа:

1. Партиципација на Републиката во изградба на водоводи по села

Републички фонд за води	1.000.000
Републички буџет	
Акциона програма	1.000.000
2. Стручно изведување на програмата за решавање на водоснабдувањето на селата (испитување на изворот, количината на водата, стручна ревизија на проектите и целосна документација по селата, стручен надзор во тек на градбата и др.)

Републички буџет	
Акциона програма	261.000
3. Стручна помош во одредувањето на локацијата за отстранување на течните и цврстите отпадни материи со изготвување на проект

Републички буџет	
Акциона програма	100.000
4. Испитување влијанието на одделни индустриски објекти врз санитарната состојба на реципиентите во четирите сезони

Републички буџет	
(трошоци за превентивна здрав. заштита)	82.000
5. Испитување на санитарната состојба (хемиска и бактериолошка анализа) на р. Вардар, Охридското и Дојранското Езеро во текот на годината

Републички буџет	
Акциона програма	1.000.000
6. Испитување аерозагадувањето на три града во СРМ (Скопје, Битола и Т. Велес)

Републички буџет	
(трош. за превент. здр. заштита)	82.000
7. Партиципација на Републиката во изградба на водоводи по села

Републички буџет	
Акциона програма	136.000
8. Епидемиолошки дејности и испитувања предвидени со програмата

Републички фонд за здравствено реосигурување	
— дифтерија	115.000
— детска парализа	250.000
— голема кашлица	40.000
— цревни зарази	100.000
9. Едномесечен курс за лекари од општа медицина во ХЕ служби и сан. инспекции (3 курса)

Републички фонд за здрав. реосигурување	90.000
---	--------
10. Дејност на Републичката комисија за хигиена и епидемиологија

Републички фонд за здрав. реосигурување	50.000
---	--------
11. Изготвување на здравствен пропаганден материјал за спроведување на акционата програма

Републички фонд за здрав. реосигурување	36.000
---	--------

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2580
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

189.

Врз основа на точка 1 став 3 дел „Социјално-здравствена заштита и социјално осигурување“ од Резолуцијата за основите на економската политика за развитокот на СР Македонија во 1971 година, а во согласност со член 274 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 12 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА ВО СРМ ВО 1971 ГОДИНА

I.

Во согласност со подигањето на нивото на здравствената заштита (преку планскиот развиток на мрежата на здравствените работни организации и зголемувањето бројот на стручните кадри) во 1971 година треба да дојде до постапно опаѓање на смртноста на доенчињата, пораст на процентот на родените со стручна помош и намалување на морбидитетот особено од акутните заразни заболувања.

II.

Здравствената заштита на жените, децата и младината ќе се изведува преку следните активности — мерки:

1. Мерки за унапредување на здравјето.

Здравствено просветување во врска со хигиената на бременоста, породот, леунството, одгледувањето на децата, исхраната, хигиенските услови во станот и др.

2. Мерки за специфична заштита.

Специфичната здравствена заштита ќе се спроведува преку: мерки за заштита на бременоста, обезбедување на раѓањето со стручна помош, помош на мајката и новороденото по породувањето, мерки за планирање на семејството, советувања, патронажни посети, примена на специфична имунизација против заразни болести — имунизации, задолжителни со законот, профилакса на анемиите, потхранетоста, рахитот и др.

3. Рана дијагноза.

Во заштитата на жените рана детекција на малигните меолазми, а во заштитата на децата рана детекција на вродено исчапува на колкот, рано откривање на нарушувања на видот, слухот и другите конгенитални малформации.

4. Лекување.

Навременото лекување на сите состојби ќе ги спречи понатамошните компликации на заболувања кај жените и кај децата што ќе придонесе за намалување на смртноста на доенчињата.

Мерките за здравствена заштита на жените, децата и младината ќе бидат детално разработени и квантифицирани во програмите за здравствена заштита на населението и во плановите за ра-

бота на екипите што ќе ги извршуваат општинските програми, според методологијата изработена од Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје.

III.

За обезбедување услови за побрзо опфаќање на мајките и децата со активна здравствена заштита во 1971 година ќе се обезбеди следното:

1. Проширување на мрежата на медицинските единици и зголемување бројот на здравствените работници.

Во 1971 година бројот на медицинските единици во село ќе биде зголемен од 105 на 118, на лекарите од 124 на 154, на медицинските сестри од 168 на 179 и на акушерките од 151 на 178 лица, со што треба да се обезбедат:

еден лекар и една медицинска сестра на 4.000 жители, како и една акушерка на 70 породувања.

Постојни и потребни медицински единици и здравствени работници во селското подрачје на СРМ по општини во 1971 год.

Ред. број	Општина	Зд. един.	Лекари	Мед. сес.	Акуш.
		има	треба	има	треба
I. група					
1. Дебар	2	2	2	2	3
2. Гостивар	9	9	9	13	13
3. Тетово	11	11	12	18	7
4. Струга	8	8	9	9	6
5. Кичево	3	3	4	3	4
6. Куманово	8	8	6	6	7
7. Прилеп	6	7	6	7	12
8. Крушево	—	1	3	—	2
9. Македонска Број	3	3	4	5	5
10. Охрид	4	5	4	5	2
II. група					
11. Скопје	16	16	21	21	16
12. Винаца	2	2	5	5	5
13. Кочани	2	3	2	3	2
14. Т. Велес	4	5	4	5	4
15. Ресен	1	1	1	3	2
16. Берово	—	1	—	9	2
17. Делчево	1	1	2	3	7
18. Св. Николе	2	2	2	3	3
19. Кр. Паланка	1	2	1	3	2
20. Радовиш	—	1	—	1	2
III. група					
21. Битола	8	10	8	13	7
22. Кавадарци	2	3	2	3	4
23. Неготино	1	—	1	—	1
24. Штип	—	1	—	1	8
25. Струмица	—	4	5	15	14
26. Кратово	—	1	3	2	3
27. Валандово	1	1	2	5	5
28. Демир Хисар	3	3	3	3	2
29. Гевгелија	3	3	3	6	—
30. Пробиштип	1	1	1	1	5

2. Спроведување активен метод на работа.

Медицинскиот кадар ќе применува активен — диспанзерски метод на работа со прецизно утврден вид и обем на мерки во плановите за работа.

3. Обезбедување на специјализирани кадри за здравствена заштита на мајки и деца во општината.

Во седиштето на секоја општина треба да има најмалку по еден педијатар и гинеколог, кој ќе работат во диспанзерите за деца или во диспанзерите за жени. Нивната улога во реализацијата на програмите на општината е повеќе организаторска и раководна.

4. Улога на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје ќе укажува директна стручна помош на сите здравствени единици во организирањето, планирањето и следењето на работата за унапредување на здравствената заштита на мајките и децата.

5. Улога на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика

Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика ќе го координира учеството на сите фактори кои можат да придонесат во извршувањето на акционите програми, а за таа цел ќе формира и посебна комисија, која ќе го следи извршувањето на програмата и ќе изготви предлог за висината на партиципацијата на Републиката во финансирањето на акционите програми.

6. Подобрување на исхраната.

Исхраната како битен фактор за здравјето на децата, трудниците и доилките ќе се подобрува со воведување на дополнителни оброци. Особено со вакв вид на дополнителна исхрана треба да бидат опфатени доенчињата и тоа од 6 месеци до 1 година, малите деца од 1—4 години, трудниците и леуниките.

7. Усовршување на кадри.

Медицинските работници што ќе работат врз спроведувањето на акционите програми ќе бидат инструктирани од специјализирани кадри од Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје. Покрај тоа, специјалистичките кадри од службата за мајки и деца во општината редовно ќе го контролираат и следат извршувањето на плановите за работа на медицинските единици на подрачјето на општината, обезбедувајќи ги истовремено, во заедница со раководителот на здравствената служба во општината, нужните предуслови за нормална работа на екипите.

Курсевите и семинарите за усовршување на здравствените работници по одделни проблеми од областа на здравствената заштита на мајките и децата, ќе бидат организирани од страна на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје, а во соработка со Клиниката за детски болести, гинеколошко-акушерската клиника и службите за заштита на мајки и деца од внатрешноста на Републиката.

Усовршувањето на лекарите од општа практика во врска со планирањето на семејството и контрацепцијата ќе го спроведува Гинеколошко-акушерската клиника, која истовремено и ќе ја следи, проучува, евалуира и унапредува целокупната активност во овој домен.

8. Улогата на другите фактори во реализацијата на Акционата програма

Реализацијата на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата подразбира активно вклучување на сите општествени и политички фактори и тоа, како на ниво на Републиката, така и на ниво на општината. Во реализацијата треба да бидат вклучени во прв ред оние фактори од кои зависи обезбедувањето на финансиски средства за реализација на општинските акциони програми — собранијата на општините, собранијата на заедниците за здравствено осигурување на работниците и земјоделците, ко-

муналните заводи за социјално осигурување, работните организации и др.

Службата за здравствена заштита на мајки и деца особено тесно треба да соработува со Црвениот крст, Советот за грижи и воспитување на децата, Конференцијата за општествена активност на жените, Конференцијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и др.

IV.

1. Во согласност со оваа Програма, собранијата на општините треба да изготват и усвојат свои конкретни програми во кои како минимум треба да бидат застапени планираните подобрувања (зголемувања) на медицинските кадри на селското подрачје, а во некои општини и во самите градови.

2. Во програмите на општините треба да бидат прецизно определени изворите за финансирање. Програмата треба да добие соодветен третман во договорните односи меѓу здравствените работни организации и заедниците за здравствено осигурување на работниците и земјоделците, при што средствата од овие извори треба да бидат првенствено насочени кон извршување на планираните потреби зацртани за селското подрачје на општината.

Како критериуми за партиципација на заедницата во извршувањето на акционите програми ќе послужат:

- Општествениот производ по глава;
- Степенот на развиеноста на здравствената служба;
- Постигнатото ниво на здравствената состојба и заштитата ценето преку смртноста на доенчињата, процентот на лекуваните доенчиња пред смрт, процентот на породените со стручна помош и
- други елементи.

3. Екипата составена од лекар, медицинска сестра и акушерка ќе обезбедува здравствена заштита во амбулантно-поликлинички установи на целото население на подрачјето, вклучувајќи ги и возрасните.

4. Здравствената заштита на населението ќе се укажува по единствена методологија, т. е. ќе се применува активниот метод на здравствена заштита.

5. Неопходно е да се создадат просторни услови за работа и живеење на медицинскиот персонал во медицинските единици, т. е. во склопот на објектот, освен простории за работа, да има и простории за живеење на здравствените работници.

6. Сите медицински единици треба да бидат опремени со неопходна медицинска опрема и моторно возило, според карактеристиките на теренот.

7. Секоја медицинска единица и поголемо село во нејзиниот реон треба да има телефон.

V.

Програмата ќе се финансира од фондовите за здравствено осигурување и од општините. Републиката со свои средства ќе партиципира во финансирањето на програмата според критериумите од точка 2, IV дел. Висината на партиципацијата на Републиката ќе ја одредува Комисијата за следење на спроведувањето на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата, што ќе ја формира Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика, која ќе работи при Заводот за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје.

За партиципацијата на Републиката ќе бидат потрошени 4.900.000 динари од буџетот на Републиката и од Фондот за реосигурување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2579
13 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

190.

Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 29 март 1971 година го претресе материјалот Аматерските дејности во СР Македонија и на седницата одржана на 12 јули 1971 година, согласно член 275 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА НАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ НА АМАТЕРИЗМОТ

Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ ја прифати „Акционата програма за аматеризмот денес“ што ја изготви Културно-просветната заедница на Македонија, како синтеза на договорот на културно-општествената сфера на Републиката за натамошна акција во развивањето на современото аматерско движење.

Сметајќи дека со општиот развој на општеството, со развојот на уметноста, науката, технологијата и техниката аматеризмот станува сè позначајна компонента во животот на човекот, Соборот ги истакнува посебно следниве согледувања за местото и значењето на аматеризмот, на слободните активности во самоуправното општество:

— во слободните активности најчисто, најсогледливо се рефлектира прашањето на човековата слобода воопшто;

— аматеризмот сфатен во својата широчина се јавува како еден од никулците на ослободениот труд и на иднината на човекот, кој ќе може и ќе сака, низ аматеризмот да ја изрази својата комплетна личност, својот творечки потенцијал, својата најголема слобода на определување;

— занимавајќи се со слободните — љубителските активности, човекот наполно слободно создава. Тоа е и труд и творештво без принуда, надвор од потребата за обезбедување egzистенција. Тоа е креација непредизвикана од нужност, туку за неа човекот се определува наполно непринудено;

— сфатен во својата широчина аматеризмот го претставува секој творечки однос на човекот, без оглед на областа во која се манифестира, почнувајќи од науката и техниката, пронаоѓањето и уметничките активности, па до физичката култура и колекционерството;

— во досегашниот период аматеризмот пренасилено е третиран пред сè како однос кон народната култура, а не како однос кон сите суштини и како културно-интелектуален активитет.

Слободните активности неминовно ќе добијат нов поттик со зголемувањето на слободното време на работниот човек, што е актуелен процес кај нас.

За да се обезбедат изложените функции на аматеризмот во склад со современите потреби на нашето самоуправно општество Соборот ги донесува следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

Аматеризмот кај нас, како осознаена потреба не треба да претставува прашање со кое ќе се занимава само културната сфера, туку неговиот развој е задача на целото општество.

Сите општествени организации, секоја општествена институција и работна организација во сферата на општествениот труд, секоја општествена средина, треба да се грижи за креацијата и репродукцијата, за слободното остварување и реализацијата на личноста, преку она што претставува индивидуално поттикнување, со создавање институции, во кои ќе се остваруваат услови човекот да се експонира низ организирани форми, во групи или индивидуално.

За образовната сфера аматеризмот треба да се сфати како неминовна потреба, правично да се искултивира, да биде таков што ќе го провоцира активното во личноста, и да стане навик, потреба, израз на духовниот потенцијал, бидејќи човекот е мултилатерална личност. Училиштето прво им ги открива на младите уметностите и другите наклоности што им лежат. Затоа слободните активности кои имаат соодветно место во наставните планови и програми треба да бидат програмирани во своите основни содржини.

Помеѓу патиштата кои ќе го стимулираат и општествено валоризираат аматеризмот, одделно се укажува на позитивниот одраз на аматерските смотри, фестивали и слични манифестации чија содржина треба постојано да се збогатува и продлабочува.

Неопходно е, исто така, да се продлабочи и во некои случаи и измени, односот на работните организации од сите области како и на професионалните организации на културните и другите работници, кон аматерските дејности, затоа што аматеризмот дава свој голем придонес за развојот на нашето општество и е неделив од него.

За да може аматеризмот да одговори на современите барања потребно е на посолдни и трајни основи да се постави неговото финансирање, а одделно да се обезбеди простор за неговото непречено функционирање. Во таа смисла треба да се поддржат настојувањата за обезбедување рамноправен третман на аматеризмот во финансирањето на културните дејности, во практиката на идните заедници на културата, во заедниците за образование, во домовите на културата, во плановите за перспективен развој на општествено-политичките заедници и работни организации, во дејностите на научните и културните институции, во издавачката дејност, во средствата за масовната комуникација и во практиката на општествено-политичките организации.

Просветно-културниот собор, покрај ова, укажува и на потребата да се поттикне издавачката дејност која ќе ги третира слободните активности со издавање на публикации и гласила на аматерите на Македонија.

Соборот укажува и на неопходноста од устанување трајни и верифицирани образовни форми преку кои ќе се специјализираат кадри за водење на аматерските дејности.

Број 03-6202
14 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Драги Тозија, с. р.

191.

Врз основа на член 14 од Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 35/65, 22/66 и 25/67 год.), Собранието на Републиката заедница за работите на запослувањето, на седницата одржана на 10.6.1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Од средствата остварени од придонесот за запослување по стапка од 0,75% на подрачјата на општинските заедници за работите на запослувањето се издвојува 32% за заеднички работи на запослувањето на територијата на Републиката.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 06-307 од 15.5.1968 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-811
18 јуни 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Републиката
заедница,
Милерад Антевски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје, се води постапка по правната работа на тужителите Јакија Сами, Сулејман Нуриман, Јахија Гемаил и Јахија Даут, сите од Скопје, ул. „131“ бр. 13, против тужениот Умер Мефаил Худај, од Скопје, сега во Турција со непозната адреса, за сопственост на недвижен имот, вредност 32.000,00 динари.

Се задолжува тужениот Умер Мефаил Худај, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. Во противно ќе му биде одреден старател за привремено застапување во спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 515 од 8. VI. 1971 година.

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Нуриоска Лутвија од Црнилиште, Прилепско, поднесе тужба во овој суд за развод на брак против Нуриоски Јакуп, од село Дебреште, со непознатото место на живеење. Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противен случај на тужениот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Витола П. бр. 369/71. (52)

КОНКУРСИ

Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет—Скопје, врз основа на членот 138, од Законот за високото школство на СРМ,

распишува

КОНКУРС

за по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач, за предметите:

- хемија за биолози
- аналитичка хемија
- инструментална аналитичка хемија
- одбрани поглавија од неорганска хемија
- радиохемија
- геологија со петрографија

Пријавите со останатите документи и научни и стручни трудови се доставуваат до Природно-математички факултет—Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот, односно до пополнувањето на местата.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ГОСТИВАР

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:

1. Началник на хигиенско-епидемиолошката служба.

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс треба да ги исполнуваат условите по членовите 19 и 20 од Основниот закон за работни односи.

УСЛОВИ:

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс, за работното место началник на хигиенско-епидемиолошката служба, треба да има завршено Медицински факултет со специјализација по специјалноста епидемиологија, со три години работно искуство. Предност имаат кандидатите што провеле над 2 години работно искуство при овој Медицински центар.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи и другите лични примања на работниците на овој Медицински центар.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите таксирани со 1, динар, со потребните документи, да се достават до Конкурсната комисија, на овој Медицински центар.

Советот на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Белимбегово-Скопско,

распишува

КОНКУРС

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

1. Наставник по ОТО,
2. Наставник по македонски јазик со неполно работно време.

Услови: Завршено педагошка академија, соодветна група.

Покрај молбите таксирани со 1 динар таксена марка кандидатите треба да приложат комплет документи според ОЗРО.

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавувањето.

Стапување на работа од 1.09. 1971 год.

ОД СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Конкурсната комисија на Претпријатието за трговија на големо и мало „Интеркооп“ — Скопје, распишува

КОНКУРС

за работното место ДИРЕКТОР на претпријатието.

Кандидатот, покрај општите услови, предвидени со позитивните прописи треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. Да има висока, виша или средна подготовка или на неа рамна.
2. Да има најмалку 5 односно 10 години практика, од тоа три на раководни работни места,
3. Морални и работни способности за вршење на работата на работното место,
4. Да не му е забрането вршењето на должноста — директор, како и да не е осудуван, ниту пак да е под истрага.

Личниот доход според одредбите на Правилникот на претпријатието.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето, а кандидатите ќе бидат известени 15 дена по заклучувањето на конкурсот.

Молбите се предаваат во дирекцијата на „Интеркооп“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ б. б., барака II. (1280)

Врз основа на членовите 71, 158 и 160, од Статутот, и членовите 11 и 13 од Правилникот за работни односи, Советот на основното училиште „Чедо Филиповски“ во село Врапчиште, општина Гостивар,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места во учебната 1971/72 година

Настава на Македонски јазик:

1. Еден наставник за одделенска настава во село Пожаране за една година,

Настава на Албански јазик:

2. Еден наставник по музичко воспитување,
3. Еден наставник по физичко воспитување,
4. Еден наставник по физика со дополнување, за една година,
5. Два наставника по одделенска настава во село Врапчиште, за една година,
6. Еден наставник по одделенска настава во село Добреше, за една година,
7. Еден наставник по одделенска настава во село Врањовце за една година,
8. Еден наставник по одделенска настава во село Топлица, за една година,

Настава на Турски јазик:

9. Еден наставник по турски јазик, за една година,
10. Еден наставник по историја и географија, за една година,
11. Еден наставник по француски јазик, за една година,
12. Еден наставник по математика за една година,
13. Еден наставник по физика со дополнување за една година,
14. Еден наставник по биохемија, за една година,
15. Еден наставник за музичко воспитување со дополнување, за една година.

УСЛОВИ:

Кандидатите покрај општите услови предвидени со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови и тоа:

Наставниците за одделенска настава да имаат завршено Педагошка академија — отсек за одделенска настава, или учителска школа.

Наставниците по предметна настава да имаат завршено Педагошка академија или ВПШ — соодветна група, а за музичко воспитување и физичко воспитување, и лица што завршиле соодветно средно стручно училиште.

Кандидатите под реден број покрај албанскиот треба да го познаваат и македонскиот јазик, бидејќи ќе изведуваат настава во паралелките на двата наставни јазика.

Кандидатите да ја имаат регулирано воената обврска.

Кон молбата таксирана со 1 нов динар таксена марка, кандидатот, треба да достави, покрај општите документи според членот 21 од ОЗРО, и:

— препис од дипломата за образованието,

— работна карактеристика за последните две години,

— потврда дека не е стипендист,

— потврда дека ја регулирал воената обврска.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со некомплетирани документи нема да бидат земени предвид.

Личниот доход според Правилникот на училиштето.

Од Советот на училиштето, (1278)

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО“ С. ОРЛАНЦИ

распишува

К О Н К У Р С

за по еден наставник по предметите математика-физика.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

Да имаат завршено ПА — соодветна група на предмети.

2. Наставник во одделенска настава.

Кандидатите да ги исполнуваат следните услови:

Да имаат завршено ПА — Одделенска настава.

Работното место под точка еден е за неопределено работно време.

Работното место под точка два е за една учебна година со договор.

Документите да бидат комплетирани според Законот за работни односи.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето. (1277)

Работната заедница на КОМБИНИРАНАТА
ДЕТСКА УСТАНОВА „КОЗЛЕ“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место НЕГОВА-
ТЕЛКА-ПРИПРАВНИК

У С Л О В И:

1. Кандидатот треба да има завршено педагошка гимназија или учителска школа.

2. Да поседува морално-педагошки квалитети.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Молба

2. Документ за образованието

3. Потврда од Заводот за запослување

4. Работна книшка (кандидатот да нема повеќе од 12 месеци работно искуство.)

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето а избор на кандидатот ќе се изврши на 30-VIII-1971 година.

СОДРЖИНА

Страна

172.	Закон за вршење на дејности слични на стопанските — — — — —	441
173.	Закон за домашно ракотворење — — — — —	442
174.	Закон за изменување на Законот за здравството — — — — —	443
175.	Закон за дејноста на Медицинскиот факултет за укажување на здравствена заштита — — — — —	443
176.	Закон за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 4 милиони динари — — — — —	443
177.	Закон за преземање на средствата и обврските на Федерацијата за инвестиции во стопанството што се пренесуваат на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	444
178.	Закон за дополнување на Законот за организација и финансирање на запослувањето — — — — —	444
179.	Закон за изменување и дополнување на Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година — — — — —	445
180.	Закон за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните — — — — —	445
181.	Одлука за завршната сметка на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1970 година — — — — —	446
182.	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 1971 година — — — — —	446
183.	Одлука за давање согласност на Одлуката за издвојување дел од средствата за заеднички работи на запослувањето на територијата на Републиката — — — — —	446
184.	Одлука за финансирање изградбата и реконструкцијата на делницата Скопје — Тетово — од патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница — — — — —	446
185.	Одлука за финансирање на изградбата и реконструкцијата на делницата Кичево — Св. Размо (Охрид) од патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница — — — — —	447
186.	Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 86,34 милиони динари — — — — —	448
187.	Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за заштита од градобијност — — — — —	448
188.	Одлука за Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ за 1971 година — — — — —	448
189.	Одлука за Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата во СРМ во 1971 година — — — — —	451
190.	Заклучоци за натамошниот развој на аматеризмот — — — — —	453
191.	Одлука за издвојување дел од средствата за заеднички работи на запослувањето — — — — —	

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 септември“ бр. 10а.

Пощт. фак. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.